



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Ценовник

ŠKODA OCTAVIA RS

OCTAVIA RS MY2019

Мотор	Менувач	Модел код	
2.0 TSI (180 kW / 245 HP) - EU6	MT6	5E36U519	29.160 € 1.807.920 ден
2.0 TSI DSG (180 kW / 245 HP) - EU6	DSG7	5E36UD19	31.320 € 1.941.840 ден
2.0 TDI DSG (135 kW / 184 HP) - EU6	DSG7	5E369D19	28.860 € 1.789.320 ден
2.0 TDI DSG 4x4 (135 kW / 184 HP) - EU6	DSG7	5E369Z19	30.980 € 1.920.760 ден

Сериска опрема

> RS

ABS сопирачки, ESC – електронска програма за стабилност	Централно заклучување со далечинско	Мултифункционален 3 крак кожен управувач
6 x воздушни перничина (за возач, совозач, странични напред и завеси за глава)	Електрични стакла на сите врати	Кожна рачка од менувач и рачна сопирачка
Hill Hold асистент при угорнини	CLIMATRONIC – автоматски клима уред	Црни лајсни околу страничните стакла
Сензори за паркирање позади	Хром пакет во ентериерот	Color MAXI DOT – борд компјутер, 12V приклучок
Серво управувач прилагодлив по висина и длабочина	LED предни светла со динамична контрола	Текстилни патосници, напред и позади
Висинско и лумбарно подесување на предните седишта	LED дневни и задни стоп светла	Фиксирачки елементи и мрежа во багажникот
Ретровизори електрично прилагодливи, самозатемнувачки, преклопливи со грејачи	Миџе на предните светла под притисок	Држач за наочари
Централен наслон за раце позади, со cup-holder	Сензор за дожд со асистент за долги светла	Ролетна за заштита од сонце на задното стакло
	Предни и задни светла за магла	Асиметрично преклоплива задна клупа
	Самозатемнувачки внатрешен ретровизор	Start / Stop систем
	Jumbo Vox – преден потпирач за раце	Темпомат
		Резервно тркало во намалена димензија со алат

> Спортските карактеристики на Octavia претставени преку RS варијанта

Странични воздушни перничина и позади	Црн спортски дифузер на задниот браник
Crew Protect Assist – превентивен систем при судар	Две хромирани трапезни издувни цевки
Спортско подвозје со XDS диференцијал	Црвени спортски сопирачки клешти
DMS – Систем за избирање на возачка програма (TSI)	18" Алуминиумски фелни – GEMINI Anthracite
Решетка на предниот браник и ретровизори во црна боја	RS спортски седишта во комбинација alcantara/ текстил со лого
Предни RS спортски светла за магла	RS спортски мултифункционален управувач
RS спортски дизајн на браниците со RS емблеми	Алуминиумски спортски педали
RS спортски спойлер на задната врата	BOLERO радио со 8" екран во боја со USB, BT, Smart Link
TOP LED задни светла	LED амбиентално осветлување и хромирани лајсни на праговите

Забелешка: За **Combi** каросериска варијанта се доплаќа 65.100 ден (**1.050 €**) на горенаведените цени за Limo варијанта.

Цените се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да сключите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.07.2018

Важи до: 31.12.2018

Екстериер

Брисач на задното стакло (стандардна опрема за Combi верзијата)	8M1	4.351 ден.	70 €
Загревање на дизни за прскање на предниот ветробран	9T1	1.509 ден.	24 €
Кука за влечење, остранива со адаптер	PK1	29.657 ден.	478 €
Кровни шини сребрени, важи само за Combi (црни шини се стандард за Combi)	PG1	7.725 ден.	125 €
Подготовка за кука за влечење	PKZ	9.679 ден.	156 €
Сензори за паркирање напред и позади (Park Distance Control)	7X2	16.604 ден.	268 €
Сензори за паркирање напред и позади со контрола за приколка (Trailer Assist)	8A8	31.344 ден.	506 €
Паркинг асистент за автоматско паркирање (со сензори за паркирање напред и позади)	7X5	33.919 ден.	547 €
RS Chrome Design Pack - Хром лајсна околу предната решетка и странични лајсни на вратите, ретровизори во боја на каросерија и 18" Алуминиумски фелни - GEMINI silver	WCX	4.440 ден.	72 €
RS Challenge Plus Pack - Driving Mode Selection, Dynamic Chassis Control, 3 перс. клуча, електрично подесиви предни седишта со лумбарна подршка (возачкото со мемориска функција), сензори за паркирање напред и позади, Color Maxi Dot, Smart Link, Supertone sound system (само за TSI изведби)	WCZ	42.532 ден.	686 €

Ентериер

KESSY - Централно заклучување без клуч со Start-Stop копче за палење на моторот	PDE	20.778 ден.	335 €
KESSY - Централно заклучување без клуч, Start-Stop копче за палење на моторот и Алармен уред	PDD	33.120 ден.	534 €
Греење на предните седишта	PW0	33.120 ден.	166 €
Греење на предните и задните седишта	PW7	10.300 ден.	305 €
Електричен сончев кров - за Лимузинските изведби	PH9	18.913 ден.	821 €
Електричен, панорамски сончев кров - за Combi изведби	PH8	56.295 ден.	908 €
Електрично греење на предното ветробранско стакло	PH5	10.566 ден.	170 €
Електрично прилагодливи возачко и совозачко седишта, возачкото со меморија (само за TDI изведби)	PWC	49.103 ден.	792 €
Електрично отварање/затварање на задната врата од багажник (Combi)	4E7	19.623 ден.	317 €
Dynamic Chassis Control - содржи Performance Mode Selection и 3 персонализирани клуча	PFH	57.805 ден.	932 €
Систем за избирање на возачка програма + Performance Sound Generator (само за TDI изведби, во серија за TSI)	PFD	11.987 ден.	193 €
Мал кожен пакет (3 крак управувач со команди за радио, телефон, греење и педали за DSG)	PL7	6.926 ден.	112 €
Остранива торба за скии UNIBAG (во заден наслон за раце)	3X5	6.127 ден.	99 €
Електрично прилагодливо седиште со меморија	PWA	27.881 ден.	450 €
Преден и заден пепеларник	9JB	710 ден.	11 €
Покривка за багажниот простор со 2 страни (гумена и текстил)	PK6	2.397 ден.	39 €
Преден наслон за раце JUMBO BOX заедно со x2 USB приклучоци позади	PKR	2.575 ден.	42 €
Sun & Pack - Ролетна кај задно ветробранско стакло и мрежа во багажник (не важи за Combi)	PL1	7.725 ден.	125 €

Безбедност

Алармен уред	PDA	12.342 ден.	199 €
Front Assistant - Радар во предниот браник за автоматско сопирање при појава на препрека	6K2	15.805 ден.	255 €
Воздушно перниче за колена на возачот (само заедно со PE4)	4UP	13.941 ден.	225 €
Заштита под моторот од лоши патишта	1SL	2.309 ден.	37 €
Crew Protect Assistant - Надграден превентивен систем за заштита (Pre Crash Basis & Front)	7W2	8.258 ден.	133 €
Подготовка за детско седиште ISOFIX на совозачкото седиште	3G2	1.776 ден.	29 €
LANE ASSISTANT - Систем за автоматско одржување на коловозна лента	PWH	20.423 ден.	329 €
BLIND SPOT DETECTION - Систем за детектирање возила од мртв агол	PWL	19.890 ден.	321 €
Driver Activity Assistant - Систем за предупредување на замор кај возачот	PKH	2.220 ден.	36 €
Темпомат (Cruise control) со ограничувач на брзина	8T6	2.309 ден.	37 €
Адаптивен темпомат со радар до 160 km/h	PLI	30.634 ден.	494 €
Адаптивен темпомат со радар до 210 km/h	PSD	48.570 ден.	783 €

Инфо

Виртуелен кокпит	9S0	27.082 ден.	437 €
Навигациски систем AMUNDSEN со 8" дисплеј, Apple Connect, Smart Link - (без мапи) (само со PT6 и RA2)	PNC	13.319 ден.	215 €
Навигациски мапи на SD карта за Европа за AMUNDSEN (5E0919866)	-	16.740 ден.	270 €
Навигациски систем COLUMBUS со 9.2" колор дисплеј, 64GB меморија, Apple Connect, Smart Link, color Maxi Dot, интегрирани мапи за Европа	PNE	69.969 ден.	1.129 €
Приклучок од 230V	9Z3	5.150 ден.	83 €
CANTON Sound System - 10 звучници, дигитален еквилајзер, subwoofer, 570W моќност	RA3	5.150 ден.	411 €
Smart Link + Wireless RSE App - само со навигација Amundsen или Columbus	9WX	4.085 ден.	66 €
Камера за возење наназад (само заедно со заден брисач и Телефонска подготовка)	KA2	19.890 ден.	321 €
DAB - Дигитален радио прием	QV3	5.594 ден.	90 €

Цените се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.07.2018

Важи до: 31.12.2018

Инфо

Mobile Phone Portal – Bluetooth конекција , безжична антена и безжично полнење	PT0	15,184 ден.	245 €
Mobile Phone Portal – Bluetooth конекција, Voice control, безжична антена и безжично полнење	PT1	16,072 ден.	259 €
Mobile Phone Portal - Bluetooth конекција со Voice control	PT3	888 ден.	14 €
Mobile Phone Portal – BT конекција, Voice control, безжична антена, безжично полнење + Wi-Fi	PT5	18,824 ден.	304 €
Mobile Phone Portal - Bluetooth конекција со Voice control и Wi-Fi	PT6	3,641 ден.	59 €
Mobile Phone Portal – BT конекција, Voice control, безжична ант. и полнење + Wi-Fi и rSAP (само со QV3)	PT7	30,634 ден.	494 €
Mobile Phone Portal – Bluetooth конекција, Voice control + Wi-Fi и rSAP (само со QV3)	PT8	15,539 ден.	251 €

Алуминумски фелни и гуми

Алуминиумски фелни – XTREME Anthracite - 7.5 x 19 со пневматичи 225/35 R19	PJX	21,666 ден.	349 €
Ексклузивна боја - Црвена Металик/ Velvet Red	EXC	43,400 ден.	700 €
Бела боја	CHR	0 ден.	0 €
Металик Боја	MET	16,120 ден.	260 €

Достапни бои:

- Бела Candy White неметалик
- Бела Laser White неметалик
- Сива Steel Grey неметалик
- Црвена Corrida Red неметалик
- Зелена Rally Green металик
- Сина Race Blue металик
- Сива Quartz Grey металик
- Црвена Velvet Red металик
- Црна Magic Black металик
- Бела Moon White металик
- Сребрена Brilliant Silver металик

18" Алуминиумски фелни Gemini anthracite



18" Алуминиумски фелни Gemini silver



19" Алуминиумски фелни Xtreme anthracite



Кожен менувач со RS лого



RS црвено/ црн ентериер во комбинација alcantara/ текстил



RS мултифункционален управувач

Спортска инструментална табла



W – Моментално недостапни мотори поради ЕУ хомологација врз основа на WLTP

Цените се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.07.2018

Важи до: 31.12.2018